

Гарнитура насадни клучеви во SOS влошка за алат

964/47SOS



Profiles



Product features


















- Димензија на влошката : 564 x 364 x 30 mm
- Компатибилни со фиоките на Economic, Europlus и Hercules (предните фиоки)

Гарнитурата вклучува:

- 11 x насаден клуч 1/4" , 12 аголен (article 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x насаден клуч имбус прихват 1/4"; имбус (артикл 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX профилен (артикл 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), крстач (артикл 187/2PH dim. PH 1, PH 2), плоснат (артикл 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/4"
- додатоци 1/4" : 1x лизгачка Т-рчка, 2 x продолжена шипка (55,150мм) , 1x универзална спојка
- 1 x вртлива рчка 1/4"
- 20 x насаден клуч 1/2" , 6 аголен (артикл 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/2"
- додатоци 1/2" : 1x лизгачка Т-рчка, 2 x продолжена шипка (125,250мм) , 1x универзална спојка

- 4 x избивачи (артикл 641/6) дим. 3,4,5,6
- 1 централен обележувач (артикл 642/6) со димензија 5
- 2 x плоснати секачи (артикл 660/6) дим. 150,200



Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Гарнитура насадни клучеви во SOS влошка за алат	623988	964/47SOS	-	67
Насаден клуч прихват 1/4", 6 аголен		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Насаден клуч инбус прихват 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Насаден клуч крстач прихват 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Насаден клуч плоснат 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Насаден клуч со TX профил прихват 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Двонасочна крцкалка 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
T рачка 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Продолжеток 1/4", долг		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Кардански зглоб 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Продолжеток-одвртка со рачка 1/4"		188.8	1/4"	1
Насаден клуч прихват 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Двосмерна крцкалка 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
T Рачка - 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Продолжеток со топчест завршеток од 1/2"		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Кардански зглоб од 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Избивач		641/6	3, 4, 5, 6	4
Централен обележувач - точкало		642/6	5	1
Плоснат секач		660/6	150, 200	2

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
SOS влошка за алат за 964/47ASOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција